

Врз основа на член 149 став (6) од Законот за квалитетот на земјоделските производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10, 53/11 и 55/12), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

**ПРАВИЛНИК ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ПРИГОВОРОТ НА ПРЕДЛОЖЕНИОТ НАЗИВ ОД БАРАЊЕТО ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ОЗНАКА ЗА ПОТЕКЛО, ГЕОГРАФСКА ОЗНАКА ИЛИ ОЗНАКА ЗА ГАРАНТИРАН ТРАДИЦИОНАЛЕН СПЕЦИЈАЛИТЕТ И ОБРАЗЕЦОТ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИЈА ОД СПОГОДБЕНАТА ПОСТАПКА(\*) 1**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишува образецот на приговорот на предложениот назив од барањето за регистрација на ознака за потекло, географска ознака или ознака за гарантиран традиционален специјалитет и образецот за доставување на информација од спогодбената постапка.

**Член 2**

(1) Приговорот на предложениот назив од барањето за регистрација на ознака за потекло, географска ознака или ознака за гарантиран традиционален специјалитет се поднесува во писмена форма на образец со А4 формат во бела боја, кој е даден во Прилог 1 и е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот на приговорот од став (1) на овој член содржи:

- а) Назив на земјоделскиот или прехранбениот производ;
- б) Датум и број на службениот весник во кој е објавено барањето за регистрација на ознака;
- в) Податоци за подносителот на приговорот:
  - назив;
  - адреса и
  - број на телефон, факс и e-mail адреса.
- г) Причини за приговор;
- д) Детално објаснување на причините за приговор;
- ѓ) Објаснување за правниот интерес;
- Датум и потпис на подносителот на приговорот.

**Член 3**

(1) Информацијата од спогодбената постапка се поднесува во писмена форма на образец со А4 формат во бела боја, кој е даден во Прилог 2 и е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот за доставување на информацијата од став (1) на овој член содржи:

- а) Назив на земјоделскиот или прехранбениот производ;
- б) Датум и број на службениот весник во кој е објавено барањето за регистрација на ознака;
- в) Резултат од спогодбената постапка;
- г) Измени на елаборатот или спецификацијата;
- Датум, потпис на подносителот на приговорот и потпис на подносителот на барањето за регистрација.

#### Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Министер за земјоделство,

шумарство и водостопанство,

Љупчо Димовски, с.р.

Образец на приговорот на предложениот назив од барањето за регистрација на ознака за потекло, географска ознака или ознака за гарантиран традиционален специјалитет

а) Назив на земјоделскиот или прехранбениот производ:

б) Датум и број на службениот весник во кој е објавено барањето за регистрација на ознака:

в) Податоци за подносителот на приговорот:

назив:

адреса:

број на телефон, факс и e-mail адреса:

tel:

fax:

e-mail:

г) Причини за приговор:

д) Детално објаснување на причините за приговор:

ѓ) Објаснување за правниот интерес (ова е задолжително само доколку подносителот на приговорот е национална надлежна институција):

Датум

Потпис на подносителот на приговорот

---

---

Образец за доставувањето на информација од спогодбената постапка

а) Назив на земјоделскиот или прехранбениот производ:

б) Датум и број на службениот весник во кој е објавено барањето за регистрација на ознака:

в) Резултат од спогодбената постапка (да се обележи со X):

Постигнат е договор со следните заклучоци:

Не е постигнат договор од следните причини:

г) Измени на елаборатот или спецификацијата (да се обележи со X):

Направени се измени во елаборат или спецификација и тоа:

Не се направени измени

Датум

---

Потпис на подносителот на приговорот

---

Потпис на подносителот на барањето за регистрација

---